

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за неживотно осигурување
Скопје

Финансиски извештаи за годината која
завршува на 31 декември 2013 година и

Извештај на независниот ревизор

Скопје, февруари 2014

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за паричните текови	5
Извештај за промени во главнината	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-39
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Годишна сметка	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

**ДО
АКЦИОНЕРОТ НА
КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за неживотно осигурување Скопје**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување - Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2013 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

БДО ДОО Скопје е третирано Друштво основано во Република Македонија, членка на BDO International Limited, компанија со ограничена одговорност со седиште во Велика Британија. БДО ДОО Скопје е дел од меѓународната БДО мрежа на независни фирми-членови.

ДО
АКЦИОНЕРОТ НА
КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за неживотно осигурување-Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување - Скопје заклучно со 31 декември 2013 година, како и нејзината финансиска успешност и паричните текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Пасус за обрнување на внимание

Обрнуваме внимание на следниво прашање:

Финансиските извештаи на Друштвото се подготвени врз основа на претпоставката дека Друштвото ќе продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет. Со состојба на 31 декември 2013 година, вкупниот капитал на Друштвото изнесува 67.577 илјади денари (1.098.617 ЕУР) и не е во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, според кој гарантниот фонд не смее да биде понизок од 3.000.000 ЕУР.


На 4 февруари 2014 на седница на Одбор на директори на друштвото донесена е Одлука за зголемување на основниот капитал на Друштвото за износ од 2.000.000 ЕУР преку издавање на втора емисија на 20.000 обични акции по пат на приватна понуда на институционалниот инвеститор. Целта на зголемувањето на основниот капитал на Друштвото е зајакнување на капиталот на Друштвото и усогласување со одредбите кои ги предвидува Законот за супервизија на осигурување. Нашето мислење не е квалификувано во однос на ова прашање.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2013 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување - Скопје за годината која завршува на 31 декември 2013 година.

Скопје, 17 февруари 2014 година


Овластен ревизор
Елена Петровска-Лазаревски


Управител
Драган Димитров

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за 2013 и 2012 година
во илјади денари

	Белешка	2013	2012
Приходи			
Заработена премија	8	324.369	265.035
Приходи од вложувања	9	11.399	14.648
Останати осигурително технички приходи	10	6.333	5.480
Останати приходи	11	2.068	6.230
Вкупно приходи		344.169	291.393
Расходи			
Настанати штети, нето	12	(142.463)	(64.915)
Промени во резервирања за штети, нето	13	(79.600)	(54.115)
Трошоци за спроведување на осигурувањето	14	(154.198)	(126.361)
Трошоци од вложувања	15	(11.991)	(411)
Останати осигурително технички трошоци	16	(23.979)	(23.507)
Загуби поради обезбедување на побарувањата	23	(40.497)	(32.087)
Останати трошоци	17	(12.279)	(1.730)
Вкупно расходи		(465.007)	(303.126)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		(120.838)	(13.667)
Расход за данок од добивка	18	(1.740)	(967)
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ		(122.578)	(12.700)
Друга сеопфатна добивка:		-	-
Вкупно друга сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		(122.578)	(12.700)
Заработувачка (загуба) по акција	19	(3.772)	(391)

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Одборот на Директори на Кроација Осигурување АД друштво за неживотно осигурување Скопје ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери заради нивно усвојување, а во нивно име ги потпишал:



Извршен Директор
Гоце Вапгеловски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на годината која завршува на ден 31 декември 2013 и 2012
во илјади денари

	Белешка	2013	2012
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	20	2.351	2.572
Материјални средства	21	13.943	15.806
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	22	234.312	255.448
Депозити, заеми и останати пласмани	23	17.753	35.442
Дел од реосигурување во технички резерви		11.576	19.328
Побарувања од осигуреници	24	130.945	113.205
Останати тековни средства	25	13.408	23.263
Парични средства и парични еквиваленти	26	25.737	9.166
ВКУПНО СРЕДСТВА		450.025	474.230
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Акционерски капитал	27	199.593	199.593
Законски резерви		1.631	1.631
Акумулирана добивка/(загуба)		(133.647)	(11.069)
Вкупно главнина		67.577	190.155
Технички резерви			
Резерви за преносни премии	8	167.391	166.448
Резерви за штети и попусти		160.263	82.394
Останати резерви		711	-
Вкупно технички резерви		328.365	248.842
Обврски			
Обврски спрема осигуреници		14.325	934
Обврски спрема застапници и посредници		4.906	2.339
Останати обврски од осигурување		172	3.890
Обврски по основ на реосигурување		9.843	6.524
Останати обврски	28	24.837	25.436
Вкупно обврски		54.083	39.123
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		450.025	474.230
Вонбилансна евиденција		6.795	-

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Одборот на Директори на Кроација Осигурување АД друштво за неживотно осигурување Скопје ги одобрил овие финансиски извештаи за осигурување и му ги предложил на Собранието на акционери заради нивно усвојување, а во нивно име ги потпишал:

Извршен Директор
Гоце Вангеловски



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за 2013 и 2012 година
во илјади денари

	2013	2012
Парични текови од оперативно работење		
Приливи од осигурениците	294.227	290.578
Останати приливи	20.403	-
Исплати на осигурениците	(133.487)	(61.392)
Исплати на реосигурувачите	(30.248)	(27.740)
Исплати за вработените	(52.179)	(43.647)
Исплати за провизии на посредници	(25.905)	(27.685)
Исплати за останати расходи од работење	(85.863)	(85.242)
Платен данок на добивка	(1.225)	(1.016)
Нето парични текови од оперативно работење	(14.277)	43.856
Парични текови од инвестиционо работење		
Нето прилив/(одлив) од депозити во банки	16.154	122.479
Нето прилив (одлив) од државни обврзници	13.408	(159.343)
Нето прилив (одлив) од дадени заеми	-	(1.247)
Стекнуто вложување во НБО	(600)	(1.605)
Приливи од камати	5.951	8.321
Приливи од продажби на вложувања	304	1.187
Купени нематеријални средства	(770)	(1.186)
Стекнути вложувања во туѓи објекти	-	(1.272)
Стекнути градежни објекти	-	(3.610)
Купена опрема	(3.599)	(3.263)
Нето парични текови од инвестиционо работење	30.848	(39.539)
Парични текови од финансиско работење		
Уплата на акционерски капитал	-	-
Исплатена дивиденда	-	(1.631)
Нето парични текови од финансиско работење	-	(1.631)
Нето зголемување на парични средства	16.571	2.686
Парични средства на почетокот на годината	9.166	6.480
Парични средства на крајот од годината	25.737	9.166

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2013 и 2012
во илјади денари

	Број на обични акции	Износ	Законски	Останати резерви	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно главнина
Состојба на 1 јануари 2012 година	32.500	199.593	-	-	4.893	204.486
Сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Загуба за финансиската година	-	-	-	-	(12.700)	(12.700)
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	(12.700)	(12.700)
Распределба за дивиденди	-	-	-	-	(1.631)	(1.631)
Распределба за резерви	-	-	-	1.631	(1.631)	-
Состојба на 31 декември 2012	32.500	199.593	-	1.631	(11.069)	190.155
Состојба на 1 јануари 2013	32.500	199.593	-	1.631	(11.069)	190.155
Сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Загуба за финансиската година	-	-	-	-	(122.578)	(122.578)
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	(122.578)	(122.578)
Распределба за резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013	32.500	199.593	-	1.631	(133.647)	67.577

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Кроација Осигурување АД Друштво за неживотно осигурување - Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") запишано е во Централниот регистар на РМ под матичен број ЕМБС 6479570 на ден 6 Мај 2009 година.

Друштвото е регистрирано како акционерско друштво за обавување на неживотно осигурување како основна дејност. Во рамките на својата основна дејност Друштвото ги врши следните осигурувања:

- осигурување од последици на несреќен случај - незгода;
- осигурување на моторни возила (каско);
- осигурување на шински возила (каско);
- осигурување на воздухоплови (каско);
- осигурување на пловни објекти (каско);
- осигурување на стока во превоз (карго);
- осигурување на имот од пожар и природни непогоди;
- други осигурувања на имот;
- осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
- осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови;
- осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти;
- општо осигурување од одговорност;
- осигурување на кредити;
- осигурување од финансиски загуби;
- осигурување на правна заштита;
- осигурување на туристичка помош;

Како основач со 100% сопственост на капиталот се јавува Кроација Осигурување дд Загреб, ул.Мирамарска бр.22 Загреб, Хрватска.

Седиштето на Друштвото е регистрирано во Скопје, на ул.Кирил и Методиј бр.20, а својата дејност ја обавува преку Дирекција и 23 експозитури (подружници).

Друштвото има вкупно 97 вработени со 31 декември 2013 година (2012: 90 вработени).

Основачкиот капитал на Друштвото изнесува 3.250.000 ЕУР, поделен на 32.500 обични акции со номинална вредност на една акција од 100 ЕУР.

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи на Друштвото се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ (Продолжува)

2.1 Основ за подготовка на финансиските извештаи (Продолжува)

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2013 и 2012 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.2 Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, со исклучок на вложувањата кои се чуваат до доспевање кои се мерат според методот на амортизирана набавна вредност.

2.3 Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата, односно нивната ненаплатливост, објективната вредност на вложувањата и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4 Континуитет во работењето

Финансиските извештаи на Друштвото се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

Со состојба на 31 декември 2013 година, вкупниот капитал на Друштвото изнесува 67.577 илјади денари (1.098.617 ЕУР) и не е во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, според кој гарантниот фонд не смее да биде понизок од 3.000.000 ЕУР.

Во текот на февруари 2014 на седница на Одбор на директори на друштвото донесена е Одлука за зголемување на капиталот на Друштвото за 2.000.000 ЕУР (види белешка 31).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од следните променливи компоненти: каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странските валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се обезбедува во случај на промена на нефинансиска променлива компонента која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

3.2 Договори за осигурување

(а) Признавање и мерење

Приходи

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанувањето на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Неподмирени штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите конечни трошоци за подмирување на сите настанати, но неподмирени штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.2 Договори за осигурување (Продолжува)

(а) Признавање и мерење(Продолжува)

Штети (Продолжува)

Неподмирените штети се проценуваат преку прегледување на поделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и доколку се материјални, посебно се обелоденети. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

Резервациите за штети се формираат по начелата на актуарската струка со употреба на соодветни статистички методи. Меѓународната пракса кај имотните осигурувања не бара дополнителни тестирања на соодветноста на резервациите за штети, затоа што самиот метод на нивно формирање ја обезбедува доволната висина.

(б) Средства за реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик. Делот од преотстапната премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурител на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и признаеното средство од реосигурување се вклучува во билансот на успех во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.2. Договори за осигурување (Продолжува)

(б) Средства за реосигурување (Продолжува)

На секој датум на билансот на состојба се проценува оштетувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

(в) Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување се дефинираат како трошоци за стекнување на нови договори за осигурување и ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување.

(г) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

3.3 Приходи од вложувања

Приходите од вложувања ги вклучуваат приходите по основ на камати и доспеани дисконти од пласирани средства во финансиски инструменти, како и приходот оставрен при продажба на вложувањата и истите се искажуваат како приходи во согласност со прописите или според договорот склучен помеѓу страните.

3.4 Приходи од надомести и провизии

Надоместоците и провизиите ги опфаќаат провизиите примени по основ на пасивно реосигурување, како и по основ на проценети и исплатени услужни штети.

3.5 Трансакции во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута повторно се вреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.5 Трансакции во странска валута (Продолжува)

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2013 и 2012, се следните:

	2013	Во денари 2012
ЕУР	61,5113	61,5000
УСД	44,6284	46,6510

3.6 Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото. Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Согласно измените на даночните прописи, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува одредени трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи со поврзани лица и во случај кога се врши распределба на добивката за дивиденди на физички лица и нерезиденти. Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2012: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времени разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночни стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

3.7 Заработувачка/(загуба) по акција

Друштвото прикажува основна загуба по акција од обичните акции. Пресметката на основната загуба по акција е направена со поделба на нето загубата за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.8 Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки и денарски депозити чии што рок на доспеаност е пократок од 90 дена.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.9 Побарувања од осигурување

Побарувањата по основ на премии за осигурување се состојат од фактурирани, а ненаплатени премии за осигурување согласно тарифата на Друштвото, намалени за направената исправка на вредноста (резервација) за сомнителните и ненаплатливи побарувања.

3.10 Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања од осигурување

Исправката на вредноста на побарувањата по основ на премии се врши според проценката на наплатливост на овие побарувања од страна на менаџментот на Друштвото.

Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура, и тоа како што следува:

Старост на побарувања (доспеани)	% на исправка од номиналниот износ
Доспеани до 30 дена	0%
Доспеани од 31 до 60 дена	10%
Доспеани од 61 до 120 дена	31%
Доспеани од 121 до 270 дена	51%
Доспеани од 271 до 365 дена	71%
Доспеани над 365 дена	100%

Во текот на октомври 2013, Агенцијата за супервизија на осигурување направи измена во Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси согласно кои:

1) Сите побарувања по основ на премија за осигурување кај кои договорениот рок на доспевање утврден во договорот (полисата) за осигурување односно анексот кон договорот е утврден после датумот на истек на скаденцата по договорот за осигурување, друштвото врши исправка на вредност во износ од 100% од износот на овие побарувања, почнувајќи од првиот ден на истек на скаденцата по договорот за осигурување, без оглед на периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и

2) Сите побарувања по основ на регрес кај кои договорениот рок на доспевање утврден во спогодбата за наплата на регресниот долг склучена со регресниот должник е утврден после 365 дена од датумот на склучување на спогодбата, друштвото врши исправка на вредност во износ од 100% од износот на овие побарувања, почнувајќи од 366-от ден од денот на склучување на спогодбата, без оглед на периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на регресниот должник.

За горенаведените побарувања, до истекот на скаденцата по договорот за осигурување односно до 365-от ден од денот на склучување на спогодбата за наплата на регресниот долг, друштвото ги применува процентите на исправка на вредност дадени во табелата погоре.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.11 Материјални средства

Материјалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста. Материјалните трошоци и трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на средствата, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Амортизацијата на материјалните средства се пресметува по пропорционална метода со примена на утврдени стапки со помош на кои набавната вредност на средствата треба да се отпише во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Применетите годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на средствата за 2013 и 2012 година се следните:

	2013	2013	2012	2012
Мебел и опрема	20 %	5 години	20 %	5 години
Компјутерска опрема	25 %	4 години	25 %	4 години
Останата опрема	20 %	5 години	20	5 години

3.12 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2013 година изнесува 20% годишно (2012: 20%).

3.13 Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средстваото намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.14 Вложувања во финансиски инструменти

Друштвото располага со вложувања во финансиски средства кои ги класифицира како вложувања кои се чуваат до доспевање, бидејќи истите се со фиксни или определливи плаќања и фиксно доспевање и Друштвото има дефинитивна намера и можност да ги чува до доспевање.

Вложувањата во финансиски инструменти почетно се признаени по набавна вредност вклучувајќи го и трошокот за пренос. Трансакционите трошоци вклучуваат брокерска провизија, берзанска такса и такса на ЦДХВ. Набавката на финансиските средства се евидентира на денот на тргувањето.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се вреднуваат по нивната амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка. Добивка или загуба се признава во билансот на успех кога финансиското средства се депризнава или е оштетено, како и преку процесот на амортизација.

Сите реализирани и нереализирани приходи се вклучени во приходите од вложувања.

3.15 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на приходите.

3.16 Капитал

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

Резервите на сигурност претставуваат неноминиран капитал кој се формира со распределба од остварената добивка. Зголемувањето на резервите на сигурност се врши со распределба на најмалку една третина од остварената добивка по годишната сметка, ако таа не се користи за покривање на загубата од претходните години.

Средствата на резервите на сигурност друштвото ги користи за покривање на загуби од работењето и други ризици.

Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка, не е должно понатаму да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.17 Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

Друштвото користи деловни простории под оперативен наем за кои се плаќаат месечни наемнини.

3.18 Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) *Краткорочни користи за вработените*

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата.

Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на не diskonтираниот износ на користите.

(2) *Користи по престанок на вработувањето*

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.19 Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.20 Неизвесни средства и обврски

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4 ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и вложувањата. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1 Ценовен ризик

Девизен ризик

Девизниот ризик претставува ризик од промена на девизните курсеви во однос на домашната валута (МКД), кои може да влијаат врз приходите на Друштвото или врз вредноста на финансиските инструменти.

Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурување, поради што Друштвото е изложено на ризик поврзан со секојдневни промени на курсевите на странските валути.

За да ја намали изложеноста на девизен ризик, Друштвото спроведува политика со која слободните парични средства од капиталот и техничките резерви ги пласира во државни обврзници и записи деноминирани во ЕУР и врши орочување во форма на девизни депозити и денарски депозити со девизна клаузула.

Пазарен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања или од индексот на цените на капиталот. Друштвото има ангажирано значаен износ на средства во финансиски инструменти - вложувања кои се чуваат до доспевање. Истите се амортизираат во однапред определени временски интервали (фиксно доспевање) со фиксни или определени плаќања. Пазарниот ризик постои доколку Друштвото нема можност да го чува вложувањето во финансиски инструменти со фиксно доспевање и одлучи истите да ги продаде пред рокот на доспевање, во тој случај вредноста на финансиските средства ќе флукуира како резултат на промените на пазарните цени.

4.2 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Политиките и процедурите за управување со кредитниот ризик се:

а) побарувањата од купувачи се состојат од голем број на салда. За одложеното плаќање и плаќањето на рати на поголеми износи на осигурувања постојат договори и соодветно обезбедување, како и договор за гаранција од страна на трето лице.

б) кај вложувањата на слободните парични средства применет е принципот на дисперзија на ризик со орочување во повеќе првокласни банки, исто така и вложувања во државни хартии од вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ (Продолжува)

4.3 Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога има пласирано депозити во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има депонирани средства во банки може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик и истиот е даден во табелите подолу.

4.4 Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2013 година, како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2013 година.

5 УТВРДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства поради што не користи краткорочни или долгорочни кредити и заеми од банки и други друштва. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа.

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од вложувања на средства и набавки на услуги, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Состојбата со девизните износи средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2013 и 2012 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2013	2012	2013	2012
ЕУР	234.659	274.384	9.842	6.496
УСД	-	-	-	-
Вкупно	234.659	274.384	9.842	6.496

Друштвото претежно е изложено на ЕУР.

Изложеноста на девизни валути според типот на финансиските средства и обврски на 31 декември 2013 година по валути е следната:

	ЕУР	УСД	МКД	Вкупно
Парични средства	347	-	25.390	25.737
Депозити во банки	-	-	6.000	6.000
Депозит во ГФ на НБО	-	-	11.753	11.753
Вложувања	234.312	-	-	234.312
Побарувања за премии	-	-	130.945	130.945
Останати побарувања	-	-	13.408	13.408
	234.659	-	187.496	422.155
Обврски за штети	-	-	14.325	14.325
Реосигурување	9.842	-	-	9.842
Обврски за посред.	-	-	4.906	4.906
Останати обврски	-	-	20.357	20.357
	9.842	-	39.588	49.430

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (Продолжува)

6.2. Ризик од девизни валути (Продолжува)

Изложеноста на девизни валути според типот на финансиските средства и обврски на 31 декември 2012 година по валути е следната:

	ЕУР	УСД	МКД	Вкупно
Парични средства	24	-	9.142	9.166
Депозити во банки	16.154	-	6.000	22.154
Депозит во ГФ на НБО	-	-	11.753	11.753
Дадени заеми	-	-	2.135	2.135
Вложувања	255.448	-	-	255.448
Побарувања за премии	-	-	113.205	113.205
Останати побарувања	2.758	-	15.900	18.658
	<u>274.384</u>	<u>-</u>	<u>157.535</u>	<u>431.919</u>
Обврски за штети	-	-	934	934
Реосигурување	6.524	-	-	6.524
Обврски за посред.	-	-	2.339	2.339
Останати обврски	28	-	9.465	9.493
	<u>6.552</u>	<u>-</u>	<u>12.738</u>	<u>19.290</u>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	2013	2012	2013	2012
ЕУР	22.481	26.789	(22.481)	(26.789)
УСД	-	-	-	-
Нето Ефект	<u>22.481</u>	<u>26.789</u>	<u>(22.481)</u>	<u>(26.789)</u>

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога има пласирано средства кај банки договорени по варијабилни каматни стапки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (Продолжува)

6.3. Ризик од промени на каматите (Продолжува)

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 Декември 2013	31 Декември 2012
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	43	86
- Побарувања за премии	130.945	113.205
- Останати побарувања	13.408	18.658
	144.396	131.949
<i>Каматносни со променлива камата</i>		
- Парични средства	25.694	9.080
- Депозити во банки	6.000	22.154
- Депозити во ГФ на НБО	11.753	11.153
	43.447	42.387
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Вложувања во државни	234.312	255.448
- Дадени заеми на други	-	2.135
	234.312	257.583
	422.155	431.919
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски за штети	14.325	934
- Обврски за посредници	4.906	2.339
- Останати обврски од	171	3.890
- Обврски кон реосигурители	9.842	6.524
- Останати тековни обврски	20.186	5.603
	49.430	19.290

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% процентни поени на каматните стапки на депонираните средства. Анализата е направена на салдата на депозити во банки на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 2% поени		Намалувања за 2% поени	
	2013	2012	2013	2012
Депозити во банки	355	666	(355)	(666)
Кредити	-	-	-	-
Нето ефект	355	666	(355)	(666)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (Продолжува)

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2013 година според нивната доспеаност:

	До 1 мес.	1-3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	25.737	-	-	-	25.737
Депозити во банки	-	-	6.000	-	6.000
Депозит во ГФ на НБО	-	-	-	11.753	11.753
Вложувања	-	-	5.000	229.312	234.312
Побарувања за премии	39.478	28.275	61.594	1.598	130.945
Останати побарувања	13.408	-	-	-	13.408
	<u>78.623</u>	<u>28.275</u>	<u>72.594</u>	<u>242.663</u>	<u>422.155</u>
Обврски за штети	14.325	-	-	-	14.325
Реосигурување	9.842	-	-	-	9.842
Обврски за посред.	4.906	-	-	-	4.906
Останати обврски	20.357	-	-	-	20.357
	<u>49.430</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>49.430</u>

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2012 година според нивната доспеаност:

	До 1 мес.	1-3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	9.166	-	-	-	9.166
Депозити во банки	-	-	22.154	-	22.154
Депозит во ГФ на НБО	-	-	-	11.153	11.153
Дадени заеми	-	-	2.135	-	2.135
Вложувања	-	-	-	255.448	255.448
Побарувања за премии	113.205	-	-	-	113.205
Останати побарувања	18.658	-	-	-	18.658
	<u>141.029</u>	<u>-</u>	<u>24.289</u>	<u>266.601</u>	<u>431.919</u>
Обврски за штети	934	-	-	-	934
Реосигурување	6.524	-	-	-	6.524
Обврски за посред.	2.339	-	-	-	2.339
Останати обврски	9.140	353	-	-	9.493
	<u>18.937</u>	<u>353</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>19.290</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (Продолжува)

6.5. Управување со ризикот од капитал

Агенцијата за супервизија на осигурување како главен регулатор ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот во однос на обемот на работа и класите на осигурување во рамките на неживотно осигурување и/или реосигурување, во било кое време најмалку во висина на нивот на маргината на солвентност.

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат во предвид следните ставки:

- уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- резерви на Друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување;
- пренесена нераспределена добивка;
- нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и придонесите, како и дивиденда предвидена за исплата), доколку е потврдена од овластен ревизор;

При пресметка на основниот капитал на Друштвото следните ставки се сметаат за одбитни:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото;
- долгорочни нематеријални средства;
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година;

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото, кој не смее да биде повисок од 50% од основниот капитал се земаат во предвид следните ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- премии од емитирани кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање;

Адекватноста на одржувањето на капиталот и користењето на сопствените средства редовно се следат од страна на раководството на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (Продолжува)

6.5. Управување со ризикот од капитал (Продолжува)

Табелата подолу ја дава пресметката на вкупниот капитал и односот со маргината на солвентност и гарантниот фонд на Друштвото на ден 31 декември 2013 и 2012 во согласност со регулативата. Друштвото не е во согласност со пропишаните барања.

	2013	2012
1. Капитал		
а) Уплатен акционерски капитал	199.593	199.593
б) Резерви	1.631	1.631
в) Нераспоредена добивка	-	-
г) Акумулирана добивка	1.631	1.631
д) Откупени сопствени акции (-)	-	-
ѓ) Нематеријални средства (-)	(2.351)	(2.572)
е) Акумулирана и тековна загуба (-)	(135.278)	(12.700)
Вкупно капитал	65.226	187.583
2. Маргина на солвентност	63.411	59.423
3. Гарантен фонд (3,000,000 ЕУР)	184.534	184.500
4. Вишок на капитал над маргина на солвентност	1.815	128.160
5. Вишок на капитал над гарантен фонд	(119.308)	3.083

Потребното ниво на маргина на солвентност е пресметано според двата метода согласно Законот за супервизија на осигурувањето, при што според методот на стапка на премија изнесува 63.411 илјади денари, додека според методот на стапка на штети изнесува 28.818 илјади денари. Се користи повисокиот пресметан износ од двата методи.

Гарантниот фонд изнесува 1/3 од маргината на солвентност, но не понизок од износот според кој Друштвото има добиено дозвола за работа, а тој изнесува 3.000.000 ЕУР.

6.6. Управување со ризикот од осигурување

Цели на управување со ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (Продолжува)

6.6. Управување со ризикот од осигурување (Продолжува)

Цели на управување со ризикот од осигурување (Продолжува)

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста, и тоа од типовите вишок на штети, квотно реосигурување и вишок на ризик. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото. Друштвото активно управува со своите финансиски средства имајќи ги во предвид лимитите одредени со Законот. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Табелата подолу ја дава пресметката на вложувањата на средства кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото на ден 31 декември 2013 и 2012 во согласност со регулативата:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (Продолжува)

6.6. Управување со ризикот од осигурување (Продолжува)

	2013	2012
Вложувања на средства		
а) Пари во благајна и на сметки (максимум до 3% од технички резерви)	25.737	8.741
б) Депозити во банки (максимум до 60% од технички резерви)	6.000	22.154
в) Хартии од вредност издадени од РМ (максимум до 80% од технички резерви)	234.312	183.611
г) Недоспеани побарувања за премии (максимум до 10% односно 20% од резерва за преносни премии)	-	15.008
Вкупно средства	266.049	229.514
Технички резерви		
а) Резерви за преносни премии	156.637	150.080
б) Резерви за бонуси и попусти	711	277
в) Резерви за штети	159.442	79.157
Вкупно технички резерви	316.790	229.514
Средства кои ги надминуваат (недостасуваат) во споредба со резервите	(50.741)	-

На 31 декември 2013 година Друштвото нема доволно вложувања во средства кои ги покриваат техничките резерви во износ од 316.790 илјади денари (2012: 229.514 илјади денари) во рамките на ограничувањата на Законот за супервизија на осигурување. Имено, вкупните вложувања во средства кои недостасуваат за покривање на техничките резерви изнесува 50.741 илјади денари.

Истовремено, кај вложувањата во средства постои надминување на ограничувањата предвидени со Законот за супервизија на осигурување и тоа: вложувањата во пари во благајна и на сметки изнесуваат 9,7% од техничките резерви при дозволен износ од 3%, додека процентот на вложувањата во хартии од вредност издадени од РМ изнесува 88,1%, а дозволен износ е 80% од техничките резерви.

7 СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Со оглед на својата големина и активности, Друштвото во текот на своето работење не е организирано во посебни сегменти, ниту како деловни (бизнис) сегменти, ниту како географски сегменти.

Поради ова, не се врши сегментно презентирање на работењето на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

8 ЗАРАБОТЕНИ ПРЕМИИ, НЕТО

	2013	2012
Бруто запишани (полисирани) премии	352.465	330.128
Промени во резерви за преносни премии	(943)	(35.973)
	351.522	294.155
Бруто премија предадена во реосигурување	(21.539)	(36.979)
Промени во премија предадена во	(5.614)	7.859
Вкупно заработена премија, нето	324.369	265.035

8.1. ПОЛИСИРАНИ ПРЕМИИ ПО ВИДОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

	Преносна премија 2013	Тековна премија 2013	Преносна премија 2012	Тековна премија 2012
Класа				
Имот	9.888	11.298	15.199	13.104
Каско	23.882	21.521	24.407	19.542
Незгода	16.082	20.557	15.569	16.961
АО и зелена карта	106.351	107.861	100.691	96.833
Транспорт	2.654	4.888	2.035	3.330
Патничко осигурување	2.039	6.278	1.590	5.364
Пожар	5.132	9.985	5.340	6.045
Општа одговорност	1.362	2.687	1.285	2.833
Вкупно	167.390	185.075	166.116	164.012
Вкупно	352.465		330.128	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

8.2. ПРЕМИЈА ПРЕДАДЕНА ВО РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2013	2012
<i>Премија за реосигурување</i>		
Зелена карта/ АО/Каско	11.065	15.531
Транспорт	3.669	184
Пожар-Имот	4.672	20.730
Општа одговорност	1.333	534
Останати	800	-
Вкупно	21.539	36.979
<i>Промена во преносна премија од реосигурување</i>		
Зелена карта и Автоодговорност	(298)	3.904
Пожар	(1.791)	(2.025)
Имот	(6.645)	5.579
Каско	(275)	221
Општа одговорност	3.395	180
Вкупно	(5.614)	7.859

9. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА

	2013	2012
Приходи од камати	7.083	7.771
Позитивни курсни разлики	108	25
Амортизација на дисконтот на обврзници	3.903	5.342
Капитална добивка од продажба на вложувања	305	1.510
Вкупно	11.399	14.648

9.1. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ

	2013	2012
Приходи од камати на сметки во банки	10	30
Приходи од камати на орочени средства	582	2.467
Приходи од камати од вложувања	6.491	5.274
Вкупно	7.083	7.771

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

9. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (Продолжува)

9.2. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛОЖУВАЊА

	2013	2012
Капитална добивка од продажба на обврзници	305	1.510
Вкупно	305	1.510

Во текот на 2013 година, продадени се 181.000 државни обврзници, при што е остварена нето капитална добивка од 305 илјади денари.

10. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ

	2013	2012
Приходи од провизија од реосигурување	331	2.210
Приходи од регреси	5.964	3.229
Приходи од удел на реосигурување во штети	38	41
Вкупно	6.333	5.480

11. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2013	2012
Приходи по основ на казни и надоместоци	364	199
Останати приходи	1.690	6.031
Приходи од камати од клиенти	14	-
Вкупно	2.068	6.230

12. НАДОМЕСТ НА ШТЕТИ, НЕТО

	2013	2012
Надоместоци по основ на исплатени бруто штети:		
Незгода	32.067	8.805
Каско	15.750	18.983
Имотни осигурувања	2.790	1.216
Пожар	496	421
Автоодговорност	85.255	36.866
Патничко осигурување	2.488	2.217
Превоз	1.238	719
Општа одговорност	2.348	931
Извидување и проценка на штети	1.605	407
Бруто реализирани регреси	(1.501)	(3.882)
Бруто исплатени штети (дел од реосигурување)	(73)	(1.768)
Вкупно	142.463	64.915

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

13. ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

	2013	2012
Резервирања за:		
Настанати и пријавени штети	63.786	38.050
Настанати и непријавени штети (ИБНР)	15.381	15.987
Бонуси и попусти	433	78
Вкупно	79.600	54.115

14. ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ

	2013	2012
Бруто плати на вработени	52.179	38.234
Амортизација на основни средства	4.626	3.791
Амортизација на вложувања во туѓи средства	1.827	1.688
Трошоци за провизии	29.223	27.812
Трошоци за пропаганда и реклама	18.443	14.761
Закупнина	11.229	8.724
Трошоци за телекомуникации	4.531	4.795
Надомести за членови на Одбор на Директори	2.801	872
Потрошени материјали и енергија	4.971	7.261
Банкарски услуги и членарина на здруженија	1.002	652
Надомест на трошоци на вработените	3.409	3.460
Договори на дело (надворешни соработници)	5.326	6.131
Останати оперативни расходи	14.631	8.180
Вкупно	154.198	126.361

15. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА

	2013	2012
Расходи од камати	3	5
Негативни курсни разлики	531	83
Трансакциони трошоци од вложувања	-	323
Загуби поради обезвреднување на вложувањата	11.457	-
Вкупно	11.991	411

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

16. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	2013	2012
Трошоци за учество во штети во ГФ на НБО	7.766	7.157
Трошоци за противпожарен придонес и безбедност	6.965	6.466
Трошоци за финансирање на НБО и АСО	3.954	2.961
Трошоци за бонуси и попусти	4.415	6.102
Други	879	821
Вкупно	23.979	23.507

17. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ

	2013	2012
Загуби поради обезвреднување на ост. побарувања	9.165	-
Исправка на вредност на побарувања за заеми	2.000	-
Трошоци за казни и судски трошоци	683	120
Останати трошоци	431	1.610
Вкупно	12.279	1.730

18. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2013	2012
Непризнаени расходи:		
Надомести на вработени (непризнати)	1.333	547
Репрезентација, спонзорства и донации	13.367	6.714
Надоместоци на Одбор на директори	946	396
Премии за осигурување (лица)	1.136	1.832
Парични и даночни казни, пенали	615	-
Данок по задршка (одбивка)	-	181
Даночна основа	17.397	9.670
Пресметан данок од добивка по 10%	1.740	967
Други ослободувања (учество на странско лице)	-	-
Данок од добивка во биланс на успех	1.740	967
Добивка (загуба) пред оданочување	(120.838)	(11.733)
Ефективна даночна стапка	0.00%	0.00%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

19. ЗАРАБОТУВАЧКА (ЗАГУБА) ПО АКЦИЈА

	2013	2012
Нето добивка (загуба) која им припаѓа на имателите на обични акции	(122.578)	(12.700)
	Акции 2013	Акции 2012
Издадени обични акции на 1 јануари	32.500	32.500
Издадени обични акции во годината	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	32.500	32.500
Основна заработувачка (загуба) по акција (МКД)	(3.772)	(391)

20. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	2013	2012
Почетна состојба	5.329	4.143
Набавки	770	1.186
Прекнижување од материјални средства	3.464	-
Вкупно набавна вредност	9.563	5.329
Почетна состојба	2.757	1.876
Амортизација за годината	991	881
Прекнижување од материјални средства	3.464	-
Вкупно акумулирана амортизација	7.212	2.757
Нето сегашна вредност на 31 Декември	2.351	2.572

Нематеријалните средства се состојат од набавен апликативен софтвер за осигурително работење.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

21. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Граде. објекти	Опрема и мебел	Влож. во туѓ имот	Инвести ции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари 2012	218	12.004	7.545	3.347	19.766
Набавки	263	3.263	1.272	-	8.145
Состојба на 31 декември 2012	481	15.267	8.817	3.347	27.912
Набавки	-	2.999	600	-	3.599
Пренос од инвестиции во тек	3.347	-	-	(3.347)	-
Прекнижување на нематеријални	-	(1.291)	(2.173)	-	(3.464)
Состојба на 31 декември 2013	3.828	16.975	7.244	-	28.047
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари 2012	-	4.822	2.685	-	7.507
Амортизација за 2012 година	61	2.911	1.626	-	4.598
Состојба на 31 декември 2012	61	7.733	4.311	-	12.105
Амортизација за 2013 година	131	3.121	1.345	-	4.597
Корекција	-	(1.077)	(1.521)	-	(2.598)
Состојба на 31 декември 2013	192	9.777	4.135	-	14.104
Сегашна вредност на 31.12.2013	3.636	7.198	3.109	-	13.943
Сегашна вредност на 31.12.2012	420	7.534	4.506	3.347	15.806

Друштвото располага со еден сопствен деловен простор во Скопје, додека за останатиот деловен простор земен под оперативен наем плаќа месечна закупнина (Види: Белешка 13).

22. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

	2013	2012
Вложувања во државни обврзници-номинална вредност	222.519	256.379
Вложувања во државни записи-номинална вредност	28.594	17.277
	251.113	273.656
Дисконт на обврзници	(16.801)	(18.208)
Вкупно вложувања кои се чуваат до доспевање	234.312	255.448

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

22. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ (Продолжува)

Заклучно со 31 декември 2013 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници во износ од 205.718 илјади денари (2012: 238.171 илјади денари) купени на македонската берза кои имаат рокови на доспевање над една година и фиксна каматна стапка од 2% годишно и државни записи во износ од 28.594 илјади денари, од кои 5.000 илјади денари доспеваат во текот на мај 2014, додека останатите доспеваат во 2016 и 2018 година.

23. ДЕПОЗИТИ

	2013	2012
Депозити во банки:		
Шпаркасе Банка АД Скопје	-	16.154
Стопанска Банка АД Скопје	6.000	6.000
Вкупно депозити во банки	6.000	22.154
Депозит во Гарантен фонд на НБО	11.753	11.153
Дадени заеми на други лица	-	2.135
Вкупно депозити	17.753	35.442

Со состојба на 31 декември 2013 година, Друштвото има орочени депозити во банки во износ од 6.000 илјади денари (2012: 22.154 илјади денари), со рок на орочување до една година и каматни стапки од 4,20% годишно. Друштвото остварува приходи од камати од ваквите депозити и истите се прикажани во рамките на приходите од вложувања.

24. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ

	2013	2012
Побарувања од премии:		
Побарувања од осигуреници	212.774	154.536
Исправка на вредност на побарувања за премии	(81.829)	(41.331)
Вкупно побарувања	130.945	113.205
Доспевање на побарувањата:		
Недоспеани	98.558	72.395
До 30 дена	16.841	10.399
Од 30-60 дена	9.067	8.258
Од 61-120 дена	15.239	15.694
Од 121-270 дена	28.730	20.873
Од 271-365 дена	9.826	6.630
Над 365 дена	34.513	20.287
	212.774	154.536

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

25. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	2013	2012
Однапред платени трошоци	2.040	2.535
Одложени трошоци за стекнување - плати варијабилен дел	-	2.067
Побарувања од реосигурување	-	2.758
Побарувања од НБО за учество во Гарантен фонд	4.800	1.864
Побарувања по основ на регрес	1.253	3.564
Побарувања по камати	680	779
Дадени аванси и други депозити	2.653	2.424
Побарувања по вработени	916	6.442
Други побарувања	1.066	827
Однапред фактурирана премија за реосигурување	-	3
Вкупно	13.408	23.263

26. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2013	2012
Денарски сметки во банки	25.209	9.056
Благајна	43	86
Девизна сметка	347	24
Останати парични средства	138	-
Вкупно	25.737	9.166

27. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2013 Бр. на акции	2013 (000) МКД	2012 Бр. на акции	2012 (000) МКД
Обични акции	32.500	199.593	32.500	199.593
Вкупно	32.500	199.593	32.500	199.593

Единствен сопственик на Друштвото е Кроација Осигурување д.д. Загреб. Акционерскиот капитал се состои од издадени и целосно уплатени 32,500 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР или вкупен износ од 199.593 илјади денари.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

28. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2013	2012
Обврски кон добавувачи	11.114	4.113
Обврски спрема НБО	2.857	2.985
Обврски за противпожарен придонес и безбедност	917	905
Обврски за нефактурирани трошоци од реосигурување	4.480	15.943
Обврски за други даноци	781	425
Обврски за данок од добивка (непризнаени расходи)	869	353
Обврски спрема органи на управување	1.930	-
Останати обврски	1.889	712
Вкупно	24.837	25.436

29. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

а) судски спорови

Друштвото се јавува како тужена страна во поголем број на предмети од страна на физички и правни лица во вкупен износ од 77.367 илјади денари (2012: 58.649 илјади денари) по основ на надомест на штета. Овој износ го претставува тужбеното барање на осигурениците. Според проценката на Друштвото најголем дел од овие предмети имаат основа и се очекува да се исплати одредена сума, при што Друштвото има резервирано износ од 33.451 илјади денари.

б) гаранции на други

Со состојба на 31 декември 2013, Друштвото има искористено банкарски гаранции дадени за учество на тендери во вкупен износ од 1.098 илјади денари (2012: 2.428 илјади денари).

в) хипотеки

Друштвото нема хипотеки или залози на својот имот за обезбедување на обврски.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

30. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото во текот на своето работење е поврзано со својот акционер, неговите поврзани друштва, како и со членовите на Одборот на Директори како клучен менаџерски персонал на Друштвото.

Трансакциите со овие поврзани субјекти се како што следува:

	2013	2012
Побарувања од реосигурување	270	2.758
Побарување за платени аванси	154	-
Одложени трошоци за премии -реосигурување	3.840	13.699
Преносна премија во реосигурување	5.628	10.944
Обврски за реосигурување	4.070	4.357
Премија предадена во реосигурување	10.474	21.447
Приходи од провизија од реосигурување	332	2.210
Учество во надомест на штети	198	-
Обврски за осигурување на менаџмент	215	215
Расходи за надомести на членови на Од	2.804	872
Резерви за настанати штети-реосигурување	822	1.764
Расходи за осигурување на менаџмент	(11)	215
Приходи од премии и останати приходи	178	-

Побарувањата и обврските за реосигурување во износ од 270 илјади денари и 4.070 илјади денари претставуваат побарувања и обврски спрема реосигурувачот Кроација Лојд дд, Загреб.

Во текот на 2013 година, Друштвото има евидентирано трошоци за реосигурување во износ од 10.474 илјади денари, приходи од провизија во износ од 332 илјади денари, учество во надомест на штети во износ од 198 илјади денари, резерви за настанати штети на износ од 822 илјади денари, како и средства од реосигурување во износ од 3.840 илјади денари со реосигурувачот Кроација Лојд дд, Загреб.

Во текот на 2013 година, Друштвото има евидентирано трошоци за надомести на членовите на Одборот на Директори во износ од 2.801 илјади денари и трошоци за осигурување на менаџментот во износ од 215 илјади денари со поврзаното друштво Кроациа осигурување Друштво за осигурување на живот АД Скопје. Друштвото нема други трансакции со поврзаните субјекти.

31. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

На 4 февруари 2014 на седница на Одбор на директори на друштвото донесена е Одлука за зголемување на основниот капитал на Друштвото за 2.000.000 ЕУР преку издавање на втора емисија на обични акции по пат на приватна понуда на институционалниот инвеститор, во согласност со законските одредби во член 2 точка 15 и 28 и член 27 од Законот за хартии од вредност. Бројот на акции кои ќе се издадат во втора емисија изнесува 20.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција и продажна вредност од 100 ЕУР по акција.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2013

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Целта на зголемувањето на основниот капитал на Друштвото е зајакнување на капиталот на Друштвото и усогласување со одредбите кои ги предвидува Законот за супервизија на осигурување.

Со состојба на 31.12.2013 година Кроација Осигурување дд Загреб е единствен акционер на Друштвото со 100% учество во акционерскиот капитал. Во текот на декември 2013 година Владата на Република Хрватска донесе одлука со која мнозинскиот пакет на акции во Кроација Осигурување дд Загреб го продава на Адрис Група дд Ровињ, Хрватска, со што по завршување на сите правни и финансиски процедури поврзани со реализирање на претходно наведената одлука, крајна матична компанија ќе се јави Адрис Гроуп дд Ровињ, Хрватска.

Не постојат останати материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

